



Надалеку е познато дека во најстарата библиска земја, денес Република Македонија, се раѓаат момчиња и девојки, кои поседуваат висок коефициент на интелигенција, подготвени за идни македонски кадри, од кои, за жал, корист ќе имаат други држави.

Идните планови на Магдалена Димеска се да го продолжи студирањето, со амбиции благовремено да магистрира, а и со надеж дека веќе на 25 години ќе докторира. Според досега постигнатите успеси, треба да ѝ се верува на оваа прекрасна Македонка, која со своите 17 години знае само за највисоки оценки на овој престижен колеџ.

■ Пишува:
Ламбе МАТИНОСКИ

Доколку се истражува ширум светот, можат да се најдат фрапантни податоци за многу Македонци, за кои може да се каже дека се максимално стручно подготвени, почнувајќи од обични работници сè до врвни, докажани и признати кадри. За жал, сите тие се раштркани по светот и како да не се предодредени да бидат корисни за Македонија. Причината за нивното заминување во странство најверојатно има материјална основа, односно тие ја почнуваат потрагата по толку посакуваниот повисок стандард, кој ќе им овозможи солидна егзистенција.

Ги има од сите генерации, некои се заминати од Република Македонија на дошколување и на стручно усовршување, а некои таму се родени. Практиката покажува дека последниве петнаесет години ретко кој од нив се вратил во родната гротка.

Надалеку е познато дека во најстарата библиска земја, денес Република Македонија, се раѓаат момчиња и девојки, кои поседуваат висок коефициент на интелигенција, подготвени за идни македонски кадри, од кои, за жал, корист ќе имаат други држави.

ДАМНЕСНА ЖЕЛБА

Една од тие македонски надежи, која отсекогаш посакувала да успее да стане голем научник, е младата Магдалена

рикански Држави, најразвиена држава во светот, демократска земја, за нас еден од најголемите пријатели, која

Во Прилеп таа учела во средното училиште "Мирче Ацев", каде што завршила прва и втора година.

ДРЖАВАТА СЕ - ЗНАЕЊЕТО СЕ

своето почитување кон нас го докажа и со тоа што нè призна под нашето уставно име.

Преку една прилепска агенција шеснаесетгодишната Магдалена Димеска заминала од својот роден град во Тексас.

По доаѓањето во САД, Магдалена го комплетираше средното образование.

Родена на 24 март 1987 година, од мајка Виолета Димеска, која работи како книговодител, и татко Ристо Димески - Карушт, вработен во Домот на културата "Марко Цепенков", воедно и сопственик на клубот за атлетска гимнастика "Кар-Картус".

Оваа млада амбициозна девојка во Тексас живеела во едно американско семејство. Паралелно со школувањето, во кое максимално се ангажираше во собирањето знаења, таа истовремено помагала и во домашните обврски во домот. Во учебната 2003/2004 година прилепчанката Магдалена успеала двете години, трета и четврта, да ги заврши и тоа со највисоки оценки, при што во мај матурирала и ѝ била доделена диплома со највисоки оценки. При тоа, таа е фотографирана со градоначалникот на градот Labek во Тексас во Соединетите Американски Држави.

На 1 јуни 2004 година Магдалена заминува оттука во градот Garfield, недалеку од центарот на светот - Њујорк, во државата Њу Џерси, кај својот чичко Милан и стрината Роза Димески, каде што и денес живее. На овие двајца членови на нејзиното семејство таа вечно ќе им биде благодарна за гостопримството кое го има во нивниот дом. Целта за нејзиното доаѓање кај роднините било да се запише на факултет, и да ја оствари својата долгогодишна желба.



МАГДАЛЕНА ДИМЕСКА СО ГРАДОНАЧАЛНИКОТ НА ГРАДОТ ЛАБЕК ВО ТЕКСАС, САД

Заедно со братучедот Горан Димески, кој е редовен студент, Магдалена се запишала на Bergen COMMUNITY COL-

студиите, со амбиции благовремено да магистрира, а и со надеж дека веќе на 25 години ќе докторира. Според

мицата работи по 60 часа во продавницата "Palas Shop Express", сопственост на македонските печалбари во Gar-

то, ако има можност, факултетот да ја испрати на едногодишна работна практика, како волонтер во мировниот

ОТКАЖУВА ОД "УМОВИТЕ" ДОКАЖУВА ВО СТРАНСТВО

LEGE во Paramus во Њу Џерси на прв степен, отсек математика и генерална физика.

ИДНИ ПЛАНОВИ

Идните планови на Магдалена Димеска се да ги заврши

досега постигнатите успеси треба да ѝ се верува на оваа прекрасна Македонка, која со нејзините 17 години знае само за највисоки оценки на овој престижен колеџ.

Покрај ангажманите во студирањето, таа во текот на сед-

field, Марина и Зоран Ивановски, чии корени потекнуваат од Битола, градот на конзулите. Истовремено Магдалена Димоска помага и во уредувањето на весникот "Македонски глас". Преголема желба и е за време на студирање-

корпус во Македонија.

Според нејзините амбиции, со младешкиот жар, еланот и енергијата кои ги поседува, веруваме дека ќе успее во научната арена и се надеваме дека ќе дојде ден кога ќе пишуваме за д-р Магдалена Димоска.

Неделникот "Македонско сонце" во соработка со издавачката куќа "Макавеј" Ви претставува 4 нови книги, кои авторите и ги посветуваат на родната земја и луѓето во неа. Цел е да се анимираат што повеќе читатели. Книгите можат да се нарачаат во нашата Редакција.

Еднаш во месецот ќе се доделува по една книга како награда за Вашите забележителни успеси и активности во земјава и во дијаспората, кои соодветно ќе се презентираат во неделникот.

Макавеј



"Предавствата и атентатите"
800 ден + 60 ден ПТТ
Америка 17\$ + 4\$
Европа 13€ + 3€



"Македонски дејци"
500 ден + 60 ден ПТТ
Америка 11\$ + 4\$
Европа 8€ + 3€



"Приказни од долна земја"
450 ден + 60 ден ПТТ
Америка 9\$ + 4\$
Европа 7€ + 3€



"Македонија и Грција"
800 ден + 60 ден ПТТ
Америка 17\$ + 4\$
Европа 13€ + 3€